

# Презентација од ЕДУКАЦИЈАТА во Словенија Општа Болница-НОВО МЕСТО

Др.Весна Николовска Неделкова  
спец.интернист, ЈЗУ ОБ-Велес  
Престој од 8-18Декември 2015год.

# Организација на работа во болницата



- \* Општата болница во Ново Место е регионална болница, која покрива повеќе општини со околу 132.000 жители.
- \* Според податоците од 2014 год., хоспиталниот дел на болницата располага со 375 болнички кревети, каде биле хоспитализирани вкупно 21.354 болни. Искористеноста на болничките кревети е 85%, а просечен број на лежечки денови е 5,45.

- \* Во специјалистичките амбуланти во 2014год. биле реализирани 189.616 прегледи, 12.914 амб.хируршки интервенции, 15.058 хемодијализи и 1280 породувања.
- \* Болницата дава услуги од речиси сите специјалистички гранки освен психијатрија, онкологија и нуклеарна медицина.
- \* Во склоп на болницата се наоѓа и здравствен дом со итната медицинска помош, како и гинеколошки диспанзер.

# ОДДЕЛ за ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ



- \* Болничкиот дел се состои од 6 оддели поделени на 3 ката: ревматолошки и хематолошки оддел на првиот кат, потоа пулмологија и ГЕХ на вториот кат и кардиологија со интензивна нега на третиот кат.
- \* Интензивната нега е и за кардиолошки и за сите останати болни кои имаат потреба за интензивна нега.
- \* Одделите за нефрологија и дијабет се наоѓаат во друг објект.

\* На секој оддел се вработени по 3-5 лекари специјалисти по интерна медицина, едуцирани во поедини области, а во работата се вклучени и специјализанти кои поминуваат по 1-2 години во болницата, како и доктори по општа медицина кои стажираат.

# Специјалистички консултативни амбуланти и дијагностика


- \* Специјалистичките амбуланти и кабинетите за дијагностика се сместени во друг објект и исто така поделени по области.
- \* Функционираат:
  - Амбуланта за дневна болница,
  - Општа интернистичка амб.,
  - Кардиолошка амб.,
  - Пулмолошка амб.,



- \* - ГЕХ амб.,
- \* -Антикоагулантна амб.,
- \* -Хематолошка амб.,
- \* -Нефролошка амб.,
- \* -Ревматохематолошка амб.,
- \* -Ендоскопска амбуланта за гастроскопија и колоноскопија,
- \* -Ултразвук на абдомен,
- \* -Ехокардиографија,
- \* -Ергометрија,
- \* -Кабинет за Холтер за ритам и КП,
- \* -Цитолошка амб. за преглед на коскена срцевина

- \* - дијабетична амбуланта,
- \* - ургентна интерна амбуланта.

## \* АМБУЛАНТСКИ И ДИЈАГНОСТИЧКИ ОДДЕЛ





- \* -Повеќето од амбулантите и кабинетите за дијагностика работат секој ден претпладне до 15 часот, некои 2 или 3 (хематолошка и ревматолошка амб.) дена неделно, попладне исто така во одредени денови до 20 часот.
- \* -Во кабинетот за ехокардиографија се извршуваат прегледи секој ден од 8 до 15 часот, обично работи еден доктор од 8 до 11, па потоа од 11 до 14 часот друг. Еден ден во неделата обично среда се работи трансезофагеална ехокардиографија каде се закажуваат по 4-5 пациенти.



- \* -Сите пациенти доаѓаат на претходно закажан термин и времето за чекање е од 6-8 месеци.
- \* -Ако пациентот бил прегледуван во ургентна амбуланта тогаш може да добие термин за 1-2 месеца, исто така и пациентите за кои е потребен предоперативен преглед.
- \* -Болните кои што се хоспитализирани се прегледуваат за време на хоспитализацијата кај оние каде што има индикација за ехокардиографија.

- \* Прегледите ги закажуваат матичните лекари или специјалисти по телефон во определен период за закажување.
- \* После прегледот докторот го снима извештајот на диктафон и кога ќе биде обработен од администратор наодот од ехокардиографијата се испраќа по пошта на домашна адреса на пациентот.



# Благодарам

